

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Билали Кефаир од с. Боговиње, Боговиње УП2 09-167/21 од 19 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-547 од 28 јуни 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-547 од 28 јуни 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде соодветно Решение согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Билали Кефаир од с. Боговиње, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-167/21 од 19 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-547 од 28 јуни 2021 година на КЕЦ Тетово, поради неподмирен долг.

Според ЕВН, жалителот поседува објект за кој е евидентиран неподмирен долг. Потребно е да се ажурираат податоците за мерното место (за што жалителот е известен).

На седницата на 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-167/21 од 19 јули 2021 година со прилог:
 - Приговор
 - РОБСП 11-547 од 28 јуни 2021 година на КЕЦ Тетово
 - Одобрение за градење

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави имотен лист, БСП-1 образец, образложение за долгот и дали се бара приклучок за истиот објект на којшто е долгот.

На 6 август 2021 година беа доставени побараните докази и известување дека корисничкиот број на кој е матичниот број на Билали Кефаиф е евидентиран на име Билали Курлати, а долгот за доспеани неплатени фактури не се однесува за објектот за кој што барателот поднесува барање за нов приклучок, при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–167/21
19 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi